



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 27 јуни 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динара. — Претплата за 1975. година изнесува 420 динара. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

467.

Врз основа на член 405, во врска со чл. 235, 402 и 403 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 јуни 1975 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Уставниот закон за измени и дополненија на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што го усвои Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на седницата од 22 мај 1975 година, а со кој се согласија собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, и тоа:

— Собранието на СР Србија, на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1975 година;

— Собранието на СР Црна Гора, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 мај 1975 година;

— Собранието на СР Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година;

— Собранието на СР Босна и Херцеговина, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година;

— Собранието на СР Словенија, на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 11 јуни 1975 година;

— Собранието на САП Војводина, на заедничката седница на сите собори, одржана на 12 јуни 1975 година;

— Собранието на САП Косово, на заедничката седница на сите собори, одржана на 17 јуни 1975 година, и

— Соборот на СР Хрватска, на седниците на Општествено-политичкиот собор и на Соборот на здружениот труд, одржани на 19 јуни 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 173

24 јуни 1975 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/74), чл. 16 и 17 се бришат.

Член 2

Член 18 се менува и гласи:
„Сојузните закони ќе се усогласат со Уставот на СФРЈ до 31 декември 1976 година.

Соборите на Собранието на СФРЈ ќе ги определат роковите за усогласување на законите од својот делокруг.“

Член 3

Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

468.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 396

24 јуни 1975 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71) по член 34 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 34а

Работник на Сојузниот секретаријат може да биде ставен на располагање ако тоа го бараат особени потреби на службата.

Решение за ставање на располагање донесува сојузниот секретар, по прибавено мислење од работното тело на Сојузниот извршен совет, што ќе го определи Советот.

Против решението од став 2 на овој член работникот може да изјави жалба до Сојузниот извршен совет.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 34б

Работникот од член 34а став 1 на овој закон може да биде на располагање додека не ќе биде распореден на друго работно место или додека не ќе се вработи кај друг орган, односно организација или додека не ќе му престане работата во Сојузниот секретаријат по друг основ, но најмногу до две години. Ако за тоа време не се вработи кај друг орган или организација, на работникот на располагање му престанува работата во Сојузниот секретаријат.

За времето додека се наоѓа на располагање работникот има право на надомест на личниот доход во височина на просечниот личен доход остварен во последните шест месеци пред ставањето на располагање.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на работникот на Сојузниот секретаријат кој има 30 (маж), односно 25 (жена) години пензиски стаж, по истекот на рокот од став 1 на овој член му припаѓа паричен надомест во износ од 85% од просечниот личен доход што го остварил работникот во последните шест месеци додека повторно не ќе се вработи или додека не ќе стекне услови за остварување на правото на пензија.

Времето поминато на располагање се смета како време поминато на работа.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

469.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 398

24 јуни 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Општи одредби

Член 1

Ревалоризацијата е усогласување на вредноста на предметите што претставуваат основни средства и на предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка, искажани во деловните книги, со пазарните цени на тие предмети (во натамошниот текст: ревалоризација на средствата).

Со предметите што претставуваат основни средства од став 1 на овој член се изедначуваат, во смисла на овој закон, недвижните и подвижните предмети што претставуваат средства на опрема кај органите и организациите на општествено-политичките заедници и други државни органи, општествено-политичките организации и други општествени и самоуправни организации и заедници, а со предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка се изедначуваат недвижните и подвижните предмети на општествениот стандард за потребите на работните заедници во тие органи, организации и заедници.

Член 2

Ревалоризацијата на средствата ја спроведуваат корисниците на општествени средства, и тоа:

1) основните и други организации на здружениот труд, нивните заедници и други форми здружување на организациите на здружениот труд, земјоделските и други задруги, заедниците за осигурување на имот и лица, банките и други финансиски организации;

2) самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, стопанските комори и службите на општественото книговодство;

3) работните заедници во организациите на здружениот труд што вршат работи за повеќе основни или други организации на здружениот труд во нивниот состав и во земјоделските и други задруги, работните заедници во организации на деловно здружување, работните заедници во банки и други финансиски организации, работните заедници во заедници за осигурување на имот и лица и работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија;

4) органите и организациите на општествено-политичките заедници и други државни органи, како и општествено-политичките организации и други општествени организации.

Член 3

Договорните организации на здружениот труд вршат ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка што се во општествена сопственост.

Член 4

Корисникот на општествени средства во основање врши ревалоризација на средствата само на предметите што се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 5

Корисникот на општествени средства спрема кого се спроведува постапка за ликвидација или стечај не врши ревалоризација на средствата според овој закон.

Член 6

За предметите што се водат како заеднички основни средства или како средства за заедничка пот-

ропувачка, ревалоризација на средствата врши корисникот на општествени средства кај кого се наоѓаат такви предмети.

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на предметите на заеднички вложувања на организациите на здружениот труд во други организации на здружениот труд и на вложувањата од странски физички и правни лица во домашни организации на здружениот труд.

II. Предмет на ревалоризацијата на средствата

Член 7

На обврската за ревалоризација на средствата, според овој закон, подлежат предметите што во деловните книги, односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства се водат како основни средства или како средства за заедничка потрошувачка.

Предметите од став 1 на овој член во изградба, односно во изработка не подлежат на обврската за ревалоризација на средствата додека не се оспособени за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 8

Од обврската за ревалоризација на средствата се иземаат:

- 1) рудни наоѓалишта и експлоатациони подрачја на руди и на други материјали;
- 2) споменици на културата;
- 3) книги и предмети на архивска граѓа;
- 4) предмети од музејска вредност, слики, скулптури и други дела од ликовната уметност, како и предметите што како природни реткости или други вредности се ставени под посебна општествена заштита;
- 5) предмети наменети за потребите на народната одбрана, цивилната заштита и јавната и државната безбедност;
- 6) патенти, лиценци, технички унапредувања, права на модел и жиг и права на службеност;
- 7) основачки вложувања.

Член 9

Со општ акт на корисникот на општествени средства, од обврската за ревалоризација на средствата можат да се изземат:

- 1) предмети чијшто век на траење, определен во член 28 на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), истекол во целост;
- 2) предмети што се наоѓаат трајно вон од употреба.

Член 10

На обврската за ревалоризација на средствата според овој закон подлежат и шуми, станбени згради и станови во општествена сопственост, ако со републички, односно со покраински закон не е определено поинаку.

III. Постапка за ревалоризација на средствата

Член 11

Ревалоризација на средствата се спроведува со состојбата на 31 декември во годината во која се исполнети условите предвидени со овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за новоподигнати и новоизработени предмети што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка чија изградба, односно изработка траела подолго од две години, ревалоризација на средствата се врши кога предметите се

ставаат во редовна употреба за вршење на функцијата за која се наменети.

Член 12

Основица за ревалоризација на средствата претставува набавната и отпишаната вредност на предметите што претставуваат основни средства или средства за заедничката потрошувачка, искажана во деловните, односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства, со состојбата на 31 декември во годината за која се врши ревалоризацијата на средствата.

Ако предметите што претставуваат основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка се ревалоризирани во поранешните години, основица за ревалоризација на набавната вредност претставува нивната вредност утврдена со претходната ревалоризација на средствата.

За предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка што се произведени во сопствена режија, како и за предметите што како основни средства или како средства за заедничка потрошувачка се преземени без надомест или со делумен надомест, основица за ревалоризација на набавната вредност претставува вредноста утврдена со процена според пазарните цени за исти или слични предмети во годината во која предметите се стечени, односно прибавени.

Член 13

За предметите на опрема и градежни објекти, како и за станбени згради и станови во општествена сопственост за кои со републички, односно со покраински закон не е определено поинаку, ревалоризација на средствата се спроведува со примена на коефициентите определени според индексите на цените на Сојузниот завод за статистика или врз основа на податоците за цените од документацијата со која располага корисникот на општествени средства и од документацијата што му е достапна на корисникот на општествени средства.

Како документација што, во смисла на став 1 од овој член, се користи за утврдување на податоците за цените се подразбираат: фактури за набавка на предметите од тој став, купопродажни и други договори склучени по повод тие предмети, ценовници на производителите и на испорачувачите на тие предмети, како и пресметковните ситуации на изведувачите на работите.

Член 14

Сојузниот завод за статистика ги утврдува кумулативните индекси на цените за предметите на опрема и за градежните објекти според групи во кои се распоредени предметите на опрема и градежните објекти, како и општиот индекс на цените на средствата за работа.

Индексите на цените од став 1 на овој член се утврдуваат за периодот од 1 јули претходната година до 30 јуни тековната година, а се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, најдоцна до 15 октомври тековната година.

Сојузниот извршен совет ќе ги определи групите на опреми и на градежни објекти за утврдување на индексите на цените од став 1 на овој член.

Член 15

Предметите на опрема и градежните објекти што не се распоредени во ниедна од посебните групи за ревалоризација, а чија ревалоризација не може да се изврши врз основа на податоците за цените од документацијата на корисникот на општествени средства се ревалоризираат со примена на индексот на цените утврден за групата во која се распоредени слични предмети.

Сличноста на предметите се определува според видот на материјалот од кој се произведени предметите и намената за која служат.

Член 16

Ревалоризација на основно стадо и на долгогодишен засад, како и на шуми во општествена сопственост за кои со републички, односно со покраински закон не е определено поинаку, се врши според пазарните цени на тие средства на подрачјето на кое се наоѓаат.

Како пазарна цена се подразбира цената на средствата од став 1 на овој член остварена во годината за која се врши ревалоризација на средствата.

Член 17

Земјиште во општествена сопственост се ревалоризира според прометната цена на тоа или на слично земјиште на територијата на општината на која се наоѓа.

Прометната цена на земјиштето се определува со примена на критериумите пропишани за утврдување на основицата за плаќање на данокот на промет на недвижности и права во годината за која се врши ревалоризација на средствата.

Член 18

Рударските работи и други специфични објекти во рударството се ревалоризираат на начинот утврден со општ акт на корисникот на општествени средства.

Член 19

Ревалоризација на средствата според овој закон задолжително се спроведува кога ќе се утврди дека помеѓу вредноста на предметите што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка, искажана во деловните, односно во други соодветни книги, и цените за исти, односно слични предмети на пазарот постои разлика поголема од 10%.

Вредноста на средствата од став 1 на овој член се зема според состојбата на 31 декември во годината за која се врши ревалоризација на средствата.

За опрема увезена од странство се зема цената на пазарот на кој се набавува таква опрема.

Член 20

Ако вредноста на предметите што претставуваат основни средства или средства за заедничка потрошувачка не е искажана во деловните односно во други соодветни книги, корисникот на општествени средства ја утврдува вредноста на таквите предмети според цените за исти или слични предмети на 31 декември во годината за која се врши ревалоризација на средствата и таа вредност ја искажува во тие книги.

Член 21

Корисникот на општествени средства може да врши ревалоризација на средствата и кога разликата помеѓу вредноста по која предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка се водат во деловните, односно во други соодветни книги и цените за такви предмети на пазарот е помала од 10%.

IV. Резултати од ревалоризацијата на средствата

Член 22

Вредноста на предметите што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, утврдена со ревалоризација на средствата се искажува во деловните, односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства под 31 декември во годината за која се врши ревалоризација на средствата (во натамошниот текст: резултат од ревалоризацијата).

Правата и обврските што произлегуваат од резултатот од ревалоризацијата течат од 1 јануари наредната година.

Член 23

Во деловните односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства, во рокот предвиден за донесување на завршната сметка, резултатот од ревалоризацијата се искажува според видовите, категориите и групите предмети врз кои е остварен, со тоа што посебно се искажува резултатот од ревалоризацијата за предметите што претставуваат основни средства, а посебно за предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка.

Износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за група предмети како целина-корисникот на општествени средства го распоредува на одделни предмети од истата група, на начинот утврден со неговиот општ акт.

Член 24

Износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за предметите што претставуваат основни средства се внесува во сопствени извори на деловни средства, односно на соодветни извори на средства кај органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој закон, а износот на резултатот од ревалоризацијата остварен за предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка се внесува во сопствените извори на средствата за заедничка потрошувачка.

Износот на резултатот од ревалоризацијата за опрема увезена од странство на кредит, пред внесувањето во сопствените извори на деловни средства, односно на соодветни извори на средства кај органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој закон, или на средства за заедничка потрошувачка, се намалува за курсните разлики настанати со пресметување на обврските по дадените инвестициони кредити за годината на која се однесува ревалоризацијата на средствата, согласно со прописите за паритетот на динарот.

Член 25

Корисникот на општествени средства, заедно со завршната сметка, ѝ доставува на Службата на општественото книговодство податоци за резултатот од ревалоризацијата на средствата остварен за одделни видови, категории и групи предмети што претставуваат основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка, како и податоци за внесување на износот на резултатот од ревалоризацијата во сопствените извори на деловни средства односно на соодветни извори на средства кај органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој закон, и сопствените извори на средства за заедничка потрошувачка.

Член 26

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека ревалоризацијата на средствата не е извршена според одредбите на овој закон, со решение ќе воспостави законита, односно исправна состојба на ревалоризацијата на средствата во смисла на одредбите од Законот за Службата на општественото книговодство.

V. Казнени одредби

Член 27

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства, освен општествено-политичка заедница и државен орган, ако не ја спроведе ревалоризацијата на средствата во случаите од чл. 19 и 20 на овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 28

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства, освен на општествено-политичка заедница и државен орган:

1) ако не спроведе ревалоризација на средствата врз предметите што подлежат на обврската за ревалоризација (чл. 7 и 10);

2) ако постапката за ревалоризација на средствата не ја спроведе на начинот пропишан со овој закон (чл. 11 до 13 и чл. 15 до 18);

3) ако резултатите од ревалоризацијата на средствата не ги утврди или не ги искаже на начинот пропишан со овој закон или ако податоците за ревалоризација на средствата не ѝ ги достави на Службата на општественото книговодство (чл. 22 до 25).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 29

Предметите на опрема и градежните објекти стечени до 31 декември 1975 година се ревалоризираат со состојбата на 31 декември 1975 година.

Ревалоризација на предметите на опрема и на градежните објекти од став 1 на овој член ќе се изврши со примена на коефициентите утврдени врз основа на податоците за движењето на цените според годините на набавката.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди, најдоцна до 31 октомври 1975 година, и ќе ги објави во „Службен лист на СФРЈ“, коефициентите за ревалоризација на предметите на опрема и на градежните објекти од став 1 на овој член.

Член 30

Основните стада, долгогодишните засади и земјиштата во општествена сопственост како и шумите во општествена сопственост за кои со републички односно со покраински закони не е определено поинаку, се ревалоризираат со состојбата на 31 декември 1975 година, на начинот пропишан во чл. 16 и 17 од овој закон.

Член 31

Утврдување и искажување на резултатите од ревалоризацијата за средствата од чл. 29 и 30 на овој закон се врши на начинот определен во чл. 22 до 25 на овој закон, со тоа што резултатите од ревалоризацијата се искажуваат во деловните, односно во други соодветни книги на корисникот на општествени средства под 31 декември 1975 година, а правата и обврските по основ на тие резултати течат од 1 јануари 1976 година.

Член 32

Се овластува сојузниот секретар за финансии да го пропише начинот на утврдување, искажување и распоредување на резултатите од ревалоризацијата, како и начинот на доставување до Службата на општественото книговодство на податоците за спроведување на ревалоризацијата на средствата за потребите на општествената евиденција.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи член 4 на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 22/75).

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

470.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 399
24 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72) член 1 се менува и гласи:

„Според одредбите на овој закон должни се да водат книговодство:

1) основна организација на здружениот труд;

2) организација на здружениот труд што во својот состав нема основни организации на здружениот труд, работна организација, сложена организација на здружениот труд и други форми на здружување на организации на здружениот труд (во натамошниот текст: друга организација на здружениот труд);

3) работна заедница во организација на здружениот труд, во земјоделска или во друга задруга, во организација на деловно здружување, во банка, во заедница на осигурувањето, во самоуправните интересни заедници и во други самоуправни организации и заедници и во нивните здруженија, во општествено-политичките организации и во други општествени организации и во здруженијата на граѓани (во натамошниот текст: работна заедница).

Организација на здружениот труд во која основните организации на здружениот труд здружиле дел од средствата заради вршење на работи од заеднички интерес е должна за тие средства и за резултатите на работењето по основ на тие средства да води посебно книговодство според одредбите на овој закон.“

Член 2

Во член 2 по зборот: „довери“ се додаваат зборовите: „на своите работни заедници“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Основната организација на здружениот труд што ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз основа на член 84 од Законот за народната одбрана, водењето на книговодството може да ѝ го довери само на работната заедница на работната организација во чиј состав е.“

Член 3

Во член 3 став 3 зборовите: „Основната организација на здружениот труд ги води“ се заменуваат со зборовите: „Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница ги водат“, а зборот: „врши“ се заменува со зборот: „вршат“.

Во став 4 зборовите: „организацијата на здружениот труд ги расчленува“ се заменуваат со зборовите: „основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница ги расчленуваат“.

Член 4

Член 5 се менува и гласи:

„Книговодството мора да биде организирано и водено така што работниците во основните организации на здружениот труд, во други организации на здружениот труд и во работните заедници да бидат редовно известувани за работењето на организацијата, односно на заедницата и за нејзината материјално-финансиска состојба, за остварувањето и распределбата на доходот и за користењето на средствата во неа, како и за други прашања од интерес за одлучувањето и контролата во организацијата, односно во заедницата за да можат да ги остваруваат своите самоуправни права во управувањето со трудот и со работењето на организацијата, односно на заедницата и со работите и средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција, во уредувањето на меѓусебните односи во трудот, во одлучувањето за доходот што ќе го остварат во различни форми на здружување на труд и средства и во стекнувањето на личните доходи.“

Со општ акт на основната организација на здружениот труд, на друга организација на здружениот труд и на работната заедница се утврдува начинот на известувањето на работниците за фактите од став 1 на овој член и се определуваат лицата одговорни за тоа известување“

Член 5

Во член 7 став 3 зборовите: „организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница“.

Во став 4 по зборовите: „се врши“ се додаваат зборовите: „по писмен пат“.

Член 6

Во член 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„Работниците одговорни за водење на книговодството не можат да ракуваат со материјални вредности и со парични средства.“

Член 7

Во член 9 став 3 зборовите: „организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница“.

Член 8

Во член 10 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Завршна сметка се составува и при спојувањето, припојувањето, поделбата, издвојувањето и уки-

нувањето на основна организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и на работната заедница“.

Член 9

Член 11 се менува и гласи:

„Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница се должни завршната сметка да ја составуваат на начинот определен со овој закон“.

Член 10

Во член 12 став 1 се менува и гласи:

„Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружениот труд и сложената организација на здружениот труд што во својот состав има две или повеќе работни организации се должни да составуваат збирна завршна сметка.“

Во став 2 зборовите: „биланс на успехот, биланс на состојбата и заклучен лист“ се заменуваат со зборовите: „биланс на успехот и биланс на состојбата“.

Член 11

Во член 13 став 1 се менува и гласи:

„Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница ѝ ја доставуваат завршната сметка на надлежната служба на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка најдоцна до крајот на февруари на тековната година за претходната година.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Основната организација на здружениот труд што ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз основа на член 84 од Законот за народната одбрана, завршната сметка ја доставува и до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во рокот од став 1 на овој член.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

Во член 14 на крајот се додаваат зборовите: „и за тоа основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница ја известуваат службата на општественото книговодство во своето седиште“.

Член 13

Во член 15 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница се должни да составуваат периодична пресметка, а работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружениот труд и сложената организација на здружениот труд што во својот состав има две или повеќе работни организации се должни да составуваат збирна периодична пресметка.“

Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница периодичната пресметка ѝ ја доставуваат на надлежната служба на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка во рок од 20 дена од денот на истекот на периодот за кој се утврдува резултатот на работењето, а по исклучок за периодот јануари-март — до 30 април.“

Во став 5 на крајот се додаваат, и зборовите: „а по исклучок, за периодот јануари-март — до 15 мај“.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Основната организација на здружениот труд од член 13 став 2 на овој закон периодичната пресметка ја доставува и до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во роковите утврдени со овој член.“

Член 14

Во член 16 став 1, во уводната одредба, зборовите: „здружениот труд односно организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница“.

Во став 2 зборовите: „и во организацијата на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „и во друга организација на здружениот труд и во работната заедница определена со самоуправната спогодба, односно со друг општ акт“.

Член 15

По член 17 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 17а

Одредбите на овој закон се применуваат врз претпријатијата, погоните и деловните единици во странство, што ги основала организацијата на здружениот труд или во кои организацијата на здружениот труд учествува со свои средства.

Основачот или учесникот од став 1 на овој член е должен да води книговодство за тие организации и да доставува завршна сметка и периодични пресметки до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка, во рок од 30 дена од денот на истекот на роковите утврдени во чл. 13 и 15 на овој закон.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да пропише што се смета како веродостојни исправи врз основа на кои се засновува книжењето за претпријатијата, погоните и деловните единици во странство.

Член 17б

Одредбите на овој закон се применуваат и врз: банки, заедници на осигурувањето на имот и лица и други финансиски организации, земјоделски и други задруги, самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивни здруженија, како и врз работни организации во основање и врз посебни единици или погони на работните организации во основање.

Член 17в

Основната организација на здружениот труд, односно друга организација на здружениот труд што има деловна единица на територијата на општествено-политичка заедница на која не се наоѓа нејзиното седиште, должна е за деловната единица да доставува определени книговодствени податоци од завршната сметка и од периодичната пресметка до општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа таа деловна единица, како и до службата на општественото книговодство кон завршната сметка и периодичната пресметка.

Сојузниот секретар за финансии ги пропишува книговодствените податоци што основните организации на здружениот труд и други организации на здружениот труд се должни да ги доставуваат во смисла на став 1 од овој член, како и роковите и начинот на доставување на тие податоци.“

Член 16

Во член 18 зборовите: „заедниците на пензиското и инвалидското осигурување и за заедниците на здравственото осигурување“ се заменуваат со зборовите: „самоуправните интересни заедници и за други самоуправни организации и заедници и нивните здруженија“.

Член 17

Во член 19 на крајот се додаваат записка и зборовите: „како и за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските“.

Член 18

Во Основниот контен план за организациите на здружениот труд, што сочинува составен дел од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, се вршат следните измени и дополненија:

1) по групата konta „05 — Средства на резервите“, се додава нова група konta и konto, кои гласат:

„06 — Средства на солидарноста

060 — Средства на солидарноста“;

2) Називот на групата konta „14 — Пресметани законски обврски од доходот“ се менува и гласи: „14 — Пресметани даноци и придонеси од доходот“ и во оваа група по контото „143 — Пресметани законски обврски според прописи на федерацијата“, се додаваат четири нови konta, кои гласат:

„144 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на стопанството

145 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството

146 — Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на домувањето

147 — Пресметан придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

3) во групата konta „23 — Договорни обврски од остварениот доход“, по контото „235 — Обврски од заедничкото работење — добивка на странски лица“ се додава ново konto, кое гласи:

„236 — Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот“;

4) називот на групата konta „24 — Законски обврски од остварениот доход“ се менува и гласи: „24 — Даноци и придонеси од остварениот доход“ и во оваа група по контото 243 — Законски обврски според прописи на федерацијата“ се додаваат четири нови konta, кои гласат:

„244 — Придонеси за интересните заедници од областа на стопанството

245 — Придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството

246 — Придонеси за интересните заедници од областа на домувањето

247 — Придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

5) во групата konta „27 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања“, контото „272 — Обврски по запрени други придонеси и даноци“ се заменува со четири нови konta, кои гласат:

„272 — Обврски по запрени даноци од личните доходи

273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци

274 — Обврски по запрени придонеси за интересните заедници од областа на домувањето

275 — Обврски по запреен придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

6) во групата konta „45 — Вкалкулиран дел на доходот“ називот на контото „454 — Вкалкулирани законски обврски“ се менува и гласи: „454 — Вкалкулирани даноци и придонеси“;

7) во групата konta „90 — Трајни извори на деловни средства“, по контото „900 — Извори на

сопствени деловни средства“ се додава ново konto, кое гласи:

„901 — Извори на средства отстапени на трајно користење за обртни средства“;

8) по групата conta „95 — Извори на средства на резервите“ се додаваат нова група conta и conta, кои гласат:

„96 — Извори на средства на солидарноста
960 — Извори на средства на солидарноста“.

Член 19

Во образецот Биланс на состојбата, што е составен дел од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, се вршат следните измени и дополненија:

во одделот Актива:

— по реден број 24: „143 Пресметани законски обврски според прописи на федерацијата“, се додаваат четири нови редни броја, кои гласат:

„24а 144 Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на стопанството
24б 145 Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството
24в 146 Пресметани придонеси за интересните заедници од областа на домувањето
24г 147 Пресметан придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

— по реден број 88: „056 Пласмани на средства на резервите“, се додава нов реден број, кој гласи:

„88а 060 Средства на солидарноста“.

во одделот Пасива:

— по реден број 114: „235 Обврски од заедничко работење — добивка на странски лица“, се додава нов реден број кој гласи:

„114а 236 Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот“;

— по реден број 115: „243 Законски обврски според прописи на федерацијата“ се додаваат четири нови редни броја кои гласат:

„119а 244 Придонеси за интересните заедници од областа на стопанството
119б 245 Придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството
119в 246 Придонеси за интересните заедници од областа на домувањето
119г 247 Придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

— во реден број 137, називот на позицијата во колона 3: „Обврски по запрени други придонеси и даноци“ се менува и гласи:

„Обврски по запрени даноци од личните доходи“;

— по реден број 137: „272 Обврски по запрени даноци од личните доходи“, се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

„137а 273 — Обврски по запрени други придонеси и даноци
137б 274 — Обврски по запрени придонеси за интересните заедници од областа на домувањето
137в 275 — Обврски по запрени придонеси за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

— по реден број 165: „900 — Извори на сопствени деловни средства“, се додава нов реден број, кој гласи:

„165а 901 Извори на средства отстапени на трајно користење за обртни средства“;

— по реден број 178: „958 Други извори на средства на резервите“ се додава нов реден број, кој гласи:

„178а 960 Извори на средства на солидарноста“.

Член 20

Во образецот Биланс на успехот, што е составен дел од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, во оддел „Б. Распределба на доходот“, по реден број 39: „839, 850 — Придонеси и членарини“, се додава нов реден број, кој гласи:

„39а 839, 850 — Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот“;

— по реден број 44: „839, 850 — Законски обврски според прописи на федерацијата“, се додаваат четири нови редни броја, кои гласат:

„44а 839, 850 Придонеси за интересните заедници од областа на стопанството
44б 839, 850 Придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството
44в 839, 850 Придонеси за интересните заедници од областа на домувањето
44г 839, 850 Придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

— во реден број 62, во колона 3, називот: „Вкалкулирани законски обврски“ се менува и гласи: „Вкалкулирани даноци и придонеси“.

Член 21

Во образецот Деловен резултат во текот на годината, што е составен дел од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, во оддел „Б. Привремена распределба на доходот“, по реден број 39: „Придонеси и членарини“, се додава нов реден број, кој гласи:

„39а Обврски по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот“;

— по реден број 44: „Законски обврски според прописи на федерацијата“ се додаваат четири нови редни броја кои гласат:

„44а Придонеси за интересните заедници од областа на стопанството
44б Придонеси за интересните заедници од областа на вонстопанството
44в Придонеси за интересните заедници од областа на домувањето
44г Придонес за станбена изградба што ѝ припаѓа на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд“;

— во реден број 52, во колона 3, називот: „Вкалкулирани законски обврски“ се менува и гласи: „Вкалкулирани даноци и придонеси“.

Член 22

Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница се должни водењето на книговодството да го усогласат со одредбите на овој закон до 30 септември 1975 година.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

471.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измена на Законот за давање кредит на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 400

24 јуни 1975 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за давање кредит на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72) во член 2 по зборовите: „на овој закон“ се додава записка, а зборовите: „до 31 јануари 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „и тоа: 10.000.000 динари до 31 јануари 1976 година, а 10.000.000 динари до 31 јануари 1977 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

472.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕМИТИРАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНКИОТ ПАЗАР

Се прогласува Законот за емитирање обврзници на Народната банка на Југославија на странскиот пазар, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 401

24 јуни 1975 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ЕМИТИРАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНКИОТ ПАЗАР

Член 1

Народната банка на Југославија може да емитира обврзници на странскиот пазар од свое име и за своја сметка и од свое име и за сметка на федерацијата, заради прибавување средства за потребите на девизните резерви.

Член 2

Обврзниците од член 1 на овој закон можат да се емитираат до износот од 50.000.000 САД долари.

Член 3

Износот на одделни емисии на обврзниците од чл. 1 и 2 на овој закон и условите под кои ќе се извршат одделни емисии на обврзниците (рок на втасаноста, камата, емисионен курс, отплата и др.) ги определува Народната банка на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 4

Обврските настанати со емитирањето на обврзниците од чл. 1 и 2 на овој закон ќе претставуваат непосредна и безусловна обврска на Народната банка на Југославија и на федерацијата.

Член 5

Работите во врска со емитирањето и со отплатувањето на обврзниците издадени според овој закон ги врши Народната банка на Југославија.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

473.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СОЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1975 ГОДИНА

Се прогласува Законот за задолжување на федерацијата кај Народната банка на Југославија заради обезбедување средства за извршување на програмите за постојаните сојузни стокровни резерви за 1975 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 404

24 јуни 1975 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СОЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1975 ГОДИНА****Член 1**

Народната банка на Југославија ќе ѝ даде на федерацијата кредит во износ до 1.100.000.000 динари од динарската противвредност на определен дел на странските кредити што Народната банка на Југославија ги користи за одржување на ликвидноста во плаќањата со странство и за зголемување на девизните резерви.

Член 2

Кредитот од член 1 на овој закон Народната банка на Југославија ќе ѝ го даде на федерацијата под условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет во смисла на член 37 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72).

Член 3

Средствата за отплатување на кредитот од член 1 на овој закон и за каматата по тој кредит се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 4

Кредитот од член 1 на овој закон федерацијата ќе го употреби за финансирање на постојаните сојузни стокровни резерви според програмите за 1975 година, и тоа преку Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — до износ од 363.000.000 динари и Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи — до износ од 737.000.000 динари.

Член 5

Договорот за користење на кредитот со Народната банка на Југославија ќе го склучи од името на федерацијата сојузниот секретар за финансии.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

474.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА**

Се прогласува Законот за финансирање на втората етапа на инвестиционите работи за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 402
24 јуни 1975 година
Белград.

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА****Член 1**

Со овој закон се утврдува финансирањето на втората етапа на инвестиционите работи за регулација на реката Дунав на делот од Белград (km 1168) до југословенско-унгарската граница (km 1433), заради обезбедување на неопходните габарити за непречена и безбедна меѓународна пловидба, а според Инвестиционата програма што ја донесе Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски на 6 август 1965 година (во натамошниот текст: Инвестициона програма).

Член 2

Втората етапа на инвестиционите работи од член 1 на овој закон, што ќе се извршат во 1975 и 1976 година, чија вредност е 439.300.000 динари, ќе се финансира од средствата на буџетот на федерацијата — без обврска за враќање.

Со средствата од став 1 на овој член се финансираат, во рамките на Инвестиционата програма, инвестиционите работи за регулација на одделни делници на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница, и тоа: изградбата на крајбрежни утврди, паралелни градби, напери и прегради, багерувањето на коритото, набавката на соодветна опрема, надзорот и другите трошоци на инвеститорот, истражните работи, студиите, изработката на инвестиционо-техничка документација и други трошоци утврдени со Инвестиционата програма.

Член 3

Правата и должностите на инвеститор за работите од Инвестиционата програма ги врши Установата за одржување на внатрешните пловни патишта.

Надзор над работите што во своја режија ги изведува Установата за одржување на внатрешните пловни патишта врши Сојузниот комитет за сообраќај и врски, а надзор над работите што ги изведуваат специјализирани организации на здружениот труд — Установата за одржување на внатрешните пловни патишта.

За извршувањето на работите и за потрошокот на средствата според Инвестиционата програма, Установата за одржување на внатрешните пловни патишта е должна секоја година до крајот на февруари да поднесе извештај до Сојузниот секретаријат за финансии, до Сојузниот комитет за сообраќај и врски и до републичките и покраинските органи на управата надлежни за сообраќајот.

Член 4

Средствата за финансирање на инвестиционите работи од член 2 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата според следната динамика:

- | | | |
|-------------------|---------|---------------------|
| 1) за 1975 година | — — — — | 216.000.000 динари; |
| 2) за 1976 година | — — — — | 223.300.000 динари. |

Средствата што не ќе бидат потрошени во една година се пренесуваат за истите намени во наредната година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

475.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА**

Се прогласува Законот за премијата за соја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 405
24 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН
ЗА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА
Член 1

На основните организации на здружениот труд и на земјоделските задруги, што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производители), ќе им се исплатува премија од 1,55 динари за еден килограм соја.

Член 2

Премијата им се исплатува на производителите за сите количества соја што во 1975 година ќе им ги продадат и испорачаат на организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја.

Член 3

Средствата за исплатување на премијата од член 1 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1975 година.

Член 4

Сојузниот извршен совет ќе пропише поблиски услови за исплатување на премијата според одредбите од овој закон.

Начинот на остварување на премијата ќе го пропише претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

476.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба

на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година.

ПР бр. 403
24 јуни 1975 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА
Член 1

Средствата за финансирање на Програмата за изградба на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 година (во натамошниот текст: Програмата) ги обезбедува федерацијата во вкупен износ од 240.000.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, без обврска за враќање.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се користат во согласност со одредбите од овој закон и со Програмата, која е отпечатена кон овој закон и е негов составен дел.

Член 3

Програмата опфаќа:

- 1) довршување на договорената изградба на 234 станови во вредност од 36.670.274 динари;
- 2) изградба на 480 нови станови во претсметковна вредност од 203.329.726 динари.

Член 4

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат според следната динамика:

	Динари
1) за 1975 година	55.000.000
2) за 1976 година	55.000.000
3) за 1977 година	45.000.000
4) за 1978 година	45.000.000
5) за 1979 година	40.000.000

Член 5

Средствата од член 1 на овој закон можат да се здружуваат со средствата на други органи и организации наменети за изградба на станови.

Дел од средствата од член 1 на овој закон може да се користи и за давање кредити за станбена изградба и купување станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата, со обврска за нивно учество.

Начинот и условите за здружување на средствата од став 1 на овој член и за кредитирање на станбената изградба и за купување станови од став

2 на овој член, како и дел од средствата што се користи за тоа кредитирање, ги определува Сојузниот извршен совет, со тоа што условите за кредитирање не можат да бидат поповолни од оние под кои банките даваат такви кредити.

Член 6

Средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за извршување на Програмата, што во одделна година не ќе бидат потрошени во целост, се пренесуваат за исти намени во наредната година.

Член 7

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги врши Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Член 8

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа поднесува до Сојузниот извршен совет извештај за извршување на работите и за потрошокот на средствата за извршување на Програмата во секоја година до 31 март наредната година.

Член 9

Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа може за извршување на Програмата да користи кредит кај банките и кај други организации до износ од 100.000.000 динари, со тоа што тој кредит да се отплатува од средствата на амортизацијата на становите изградени со средствата што се обезбедуваат со овој закон и со средствата од кредитите склучени според овој член, а разликата од средствата што се обезбедуваат за станбена изградба во буџетот на федерацијата за одделна година.

Член 10

Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис за распределба на становите изградени или купени со средствата обезбедени со овој закон од буџетот на федерацијата и од кредитот според одредбите од овој закон, водејќи сметка и за обезбедувањето на рамномерна застапеност на стручни кадри во органите на федерацијата од сите републики и автономни покраини.

Прописот од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет го донесува по прибавено мислење од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА

Програмата ќе се изврши во годишни етапи почнувајќи од 1975 до 1979 година.

Програмата е разработена по објекти, односно по локацијата на изградбата на станови и по етапите на договарањето на нивната изградба.

I. Структура и вкупна квадратура на становите

Стан	Стариот дел на градот	Нов Белград	Земун	Вкупно
1	2	3	4	5
— гарсонiera	10	25	8	43
— еднособен	15	48	25	88
— едноиполсобен	10	40	2	52
— двособен	30	115	11	156
— двоиполсобен	15	72	18	105
— трисобен	20	100	10	130
— трииполсобен	15	55	6	76
— четириисобен	20	20	4	44
— четирииполсобен	—	10	—	10
— петсобен	10	—	—	10
Вкупно:	m ² 10.150	34.920	5.478	50.548
Станови	145	485	84	714

II. Динамика на вложувањето

Реден број	Опис	Потребни средства					Вкупно 3+4+ +5+6+7
		1975.	1976.	1977.	1978.	1979.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довршување на договорената изградба							
1.	84 станови во I месна заедница во Земун	10,766.274	—	—	—	—	10,766.274
2.	150 станови во блокот „30“ во Нов Белград	5,904.000	20,900.000	—	—	—	25,904.000
		16,670.274	20,900.000	—	—	—	36,670.274
Изградба на нови станови							
	за 480 нови станбени единици	38,329.726	35,000.000	45,000.000	45,000.000	40,000.000	203,329.726
		55,000.000	55,000.000	45,000.000	45,000.000	40,000.000	240,000.000

477.

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЧИИШТО ПРЕТСЕДАТЕЛИ ИМААТ ПРАВО НА ЛИЧЕН ДОХОД

1. Право на личен доход имаат претседателите на постојаните заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и на постојаните работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, и тоа:

1) претседателите на комисиите на Собранието на СФРЈ:

- на Комисијата за избор и именувања;
- на Административната комисија;
- на Комисијата за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија;

— на Комисијата за претставки и поплаки;

2) претседателите на одборите и комисиите на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

- на Одборот за општествено-економски односи;
- на Одборот за општествено-политички односи;
- на Одборот за внатрешна политика;
- на Одборот за надворешна политика;
- на Одборот за народна одбрана;
- на Одборот за буџетот на федерацијата;
- на Одборот за правосудство;
- на Одборот за труд, здравје и социјална политика;

— на Одборот за прашања на борците и воените инвалиди;

— на Законодавно-правната комисија;

3) претседателите на одборите и комисиите на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ:

— на Одборот за општествен план и развојна политика;

— на Одборот за пазар и цени;

— на Одборот за финансии;

— на Одборот за кредитно-монетарниот систем;

— на Одборот за прашања на здружувањето во стопанството;

— на Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

— на Одборот за економски односи со странство;

— на Законодавно-правната комисија.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 201
24 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

478.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Сојузниот извршен совет и со член 43 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК — СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За заменик-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа се именува Љубиша Корак, потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 192
24 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полић, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

479.

Врз основа на член 29 став 2, во врска со член 16 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 18 јуни 1975 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1975 ГОДИНА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместите на личните доходи на делегатите што остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ, се зголемуваат за 13,75% во согласност со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ и со просечниот пораст на животните трошоци во второто полугодишје на 1974 година.

2. Правото според точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на сојузните пратеници и функционери што остваруваат лични доходи во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им претанала функцијата.

3. Правата утврдени според точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓаат од 1 јануари 1975 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за усогласување на надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ со движењето на животните трошоци и на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-78/75-03
18 јуни 1975 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

480.

Врз основа на член 18 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 18 јуни 1975 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест на трошоците во износ од 1.000 динари месечно за вршење на делегатска функција.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на членовите на Сојузниот извршен совет.

3. Надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука се исплатува месечно однапред.

4. Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 јули 1975 година.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на трошоците на сојузните пратеници за вршење на пратеничка функција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-75/75-03
18 јуни 1975 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

481.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на 12-та седница од 24 јуни 1974 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

1. Функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и функционерите што ги именува Собранието

на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор, што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надомест за трошоците поради одвоен живот од семејството во износ од 2.600 динари (две илјади и шестстотини) динари.

2. Правото на надоместот од точка 1 на оваа одлука престанува од првиот нареден месец во кој на функционерот му е доделен уселив семеен стан.

3. Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 јули 1975 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместоците за трошоците за одвоен живот од семејството на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-10/75-03
24 јуни 1975 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

482.

Врз основа на член 37ж од Законот за премотот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1975 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА ШЕКЕР

1. На организациите на здружениот труд — на фабриките за шеќер, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74), за првото полугодие на 1975 година се утврдува и дополнителниот износ на глобалната девизна квота во височина од 3.000.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања за увоз на резервни делови за ремонт на фабриките за шеќер.

2. Средствата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд — фабриките за шеќер ги распоредуваат договорно внатре во Стопанската комора на Југославија.

3. За извршената распределба на дополнителниот износ на глобалната девизна квота на одредени организации на здружениот труд во смисла на точка 2 од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија доставува извештај, заедно со соодветната документација, до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја организација на здружениот труд ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

4. Неискористените средства на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука можат да се користат и до 31 декември 1975 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 475
19 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

483.

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 49/73, 47/74 и 60/74), во точка 1 во уводната реченица по зборот: „Турција“ се додаваат запискира и зборот: „Уругвај“.

2. Оваа одлука ќе се применува на увозот на производите почнувајќи од 28 април 1975 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 476
19 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

484.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОНИСКА ЦАРИНСКА СТАПКА И ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПОНИСКАТА ЦАРИНСКА СТАПКА И УВОЗНА ТАКСА СЕ ПРИМЕНУВААТ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ — СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

1. Во Одлуката за утврдување на пониска царинска стапка и такса на увезени стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозна такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вградување, што се користат за изградба на

електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/73) во точка 1 став 3 процентот: „2“ се заменува со процентот: „5“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 477
19 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

485.

Врз основа на член 1а став 4 член 37 став 1 и член 37б од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75 и 30/75), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во тарифниот број 11.02 во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи:

„в) никулци од пченка Д ЛБ 11 02 33000“.

По одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) друго ЛБ ЛБ 11 02 34007“.

2. Оваа одлука ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и врз работите што се склучени и ѝ се пријавени на банката до тој ден, а по кои не е извршен извоз.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 483/75
19 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

486.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73 и 39/74) во точка 1 се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 84.18/2а-2 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Центрифугален лабораториски уред за издвојување на компоненти на човечка крв“;

2) во тар. број 84.18/26 по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Мембрански уред за стерилна филтрација на инфузиони раствори“;

3) по тар. број 84.19/1 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.19/2 Машини за пакување и завиткување стоки

Ех.

Машини за пакување и завиткување на медицински ланцети“;

4) тар. број 85.22/2в се брише;

5) во тар. број 90.17/1 по триесет и седмата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Ласер — апарат за лекување на очни болести по пат на ласерски зраци“;

6) во тар. број 90.28 по тринаесеттата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Електронски уред за автоматско определување на крвните групи“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 481

19 јуни 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

487.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) точка 2 се брише.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 482

19 јуни 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

488.

Врз основа на член 25 став 3 од Уредбата за безбедноста и редот на воздухопловно пристаниште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОСТОЈАНАТА И ПРИВРЕМЕНАТА ПРОПУСНИЦА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

1. Образец на постојаната пропусница

Член 1

Постојаната пропусница за лицата што постојано вршат службени работи на маневарските површини на воздухопловно пристаниште се издава на образецот бр. 1 што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

На воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај можат да се движат на маневарските површини и лицата што имаат постојана или привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин издадена врз основа на чл. 24 и 26 од Правилникот за контрола на преминувањето на државната граница и за движење, престој, населување, лов и риболов во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73), под услов тие лица постојано да вршат службени работи на односното воздухопловно пристаниште.

Член 3

Барањето за издавање постојана пропусница содржи: презиме и име на лицето на кое му се издава пропусницата, датум и место на раѓањето, земање, регистарски број на личната карта и назив на органот што ја издал личната карта.

Барањето од став 1 на овој член го поднесува организацијата на здружениот труд, односно органот на управата во кој е вработено лицето што постојано врши службени работи на маневарските површини на воздухопловно пристаниште.

Кон барањето за издавање постојана пропусница се прилагаат две фотографии. Фотографиите мораат да бидат идентични и во големина 3 × 4 cm.

Член 4

Образецот на постојаната пропусница се пополнува со машина за пишување.

2. Образец на привремената пропусница

Член 5

Привремената пропусница на лицето што на маневарските површини на воздухопловно пристаниште треба да изврши определена службена задача или определени градежни или други работи, му се издава на образецот број 2, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Барањето за издавање привремена пропусница содржи: презиме и име на лицето на кое му се издава пропусницата, датум и место на раѓањето, регистарски број на личната карта и назив на органот што ја издал личната карта, причина за поднесување на барањето, точно назначување на времето за кое треба да важи привремената пропусница.

Барањето од став 2 на овој член го поднесува организацијата на здружениот труд, односно органот на управата во кој е вработено лицето што постојано врши службени работи на воздухопловното пристаниште, односно организацијата на здружениот труд што изведува градежни или други работи на маневарските површини на воздухопловното пристаниште. Во другите случаи барањето го поднесува поединецот што треба да изврши определена службена работа на маневарските површини на воздухопловното пристаниште.

3. Евиденција за издадените и заменетите пропусници

Член 6

За издадените постојани и привремени пропусници се води евиденција.

Евиденцијата се води во облик на регистар кој содржи: реден број, датум на приемот на барањето, назив на организацијата на здружениот труд, односно на органот во кој е вработено лицето за кое се бара пропусница, име и презиме на лицето на кое му се издава пропусницата, регистарски број на личната карта и назив на органот што ја издал личната карта.

Член 7

Лицето што ја загубило постојаната или привремената пропусница е должно за тоа веднаш да го извести органот што ја издал пропусницата.

4. Завршна одредба

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П — бр. 343-1-14/5
13 јуни 1975 година
Белг а

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

Образец бр. 1

Формат: 10 × 7 см

(Прва страна)

Назив на органот _____ Рег. бр. _____

ПОСТОЈАНА ПРОПУСНИЦА

за движење и задржување на маневарски површини

(Презиме и име)

Вработен кај _____

Во својство на _____

Место за фото-
графија
3 × 4 см

(Втора страна)

Се дозволува движење и задржување на воздухопловното пристаниште на _____

Пропусницата важи до _____ 19 _____ година.

Во _____ на _____ 19 _____ година.

(МП)

(Потпис)

Рокот на важењето на пропусницата се продолжува до _____ 19 _____ година

(МП)

(Потпис)

Рокот на важењето на пропусницата се продолжува до _____ 19 _____ година

(МП)

(Потпис)

Образец бр. 2

Формат: 14 × 9 см

Назив на органот _____ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ПРОПУСНИЦА

за движење и задржување на маневарски површини

Се дозволува на _____

(Презиме и име)

број на личната карта _____, движење и задржување на маневарските површини на воздухопловното пристаниште _____ заради _____

Пропусницата важи од _____ до _____ 19 _____ година.

Во _____ на 19 _____ година.

(МП)

(Потпис)

489.

Врз основа на член 14 од Законот за утврдување на резултатот на пр _____ на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 40/73, 16/74, 66/74 и 30/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72, 11/73, 32/74 и 9/75) во член 86 став 2 зборовите: „за машини“ се заменуваат со зборовите: „за машини и инсталации“.

Член 2

Во член 12а став 2 зборот: „спецификациите“ се заменува со зборовите: „Збирниот преглед“, а зборот: „составени“ со зборот: „составен“.

Став 3 се менува и гласи:

„Збирниот преглед за побарувањата по кои се врши исправка на финансискиот резултат се составува по видовите на побарувањата искажани во деловните книги на организацијата на здружениот труд на соодветните основни (синтетички) konta. Збирниот преглед на побарувањата ги содржи колоните: реден број, konto, вид на побарувањето (по основните синтетички konta) и износ на побарувањата.“

Став 4 се брише.

Член 3

Во член 13 ст. 1 до 6 зборовите: „од 60 дена“ се замеснуваат со зборовите: „од 45, односно за трговијата — од 30 дена“.

Член 4

Во член 13а ст. 1 до 4 зборовите: „од 60 дена“ се заменуваат со зборовите: „од 45, односно за трговијата — од 30 дена“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7239/1-75
18 јуни 1975 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за
финансии,

Божидар Радуповиќ, с. р.

490.

Врз основа на член 9 од Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73), сојузниот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ТЕКСТОТ И ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

1. За намирување на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики настанати поради промената на паритетот на динарот од 24 јануари 1971 година и 22 декември 1971 година, како и по основ на тековните курсни разлики настанати во 1971 и 1972 година, федерацијата, согласно со одредбите на Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики (во натамошниот текст: Законот), издава обврзници.

2. Обврската на федерацијата за која се издаваат обврзниците од точка 1 на ова упатство се утврдува кога износот на негативните курсни разлики, што федерацијата требало да ѝ ги намира на деловната банка ќе се намали за износот на позитивните курсни разлики што деловната банка требало да ѝ ги уплати на федерацијата.

3. Интеркаларната камата по стапка од 8% годишно, од денот на настанувањето на обврските во смисла на член 5 став 2 од Законот до 30 јуни 1975

година, се утврдува кога каматата на износот на негативните курсни разлики, што федерацијата требало да ѝ ги намира на деловната банка ќе се намали за каматата на износот на позитивните курсни разлики што деловната банка требало да ѝ ги уплати на федерацијата.

Интеркаларната камата од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе ѝ ја исплати на деловната банка на 1 јули 1975 година.

При пресметката на интеркаларната камата од став 1 на оваа точка месецот се смета со 30 дена.

4. Имателот на обврзницата има право во четири еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1 јули 1976 година, да го наплати паричниот износ на кој обврзницата гласи: (главницата) со камата по стапка од 8% годишно.

5. Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 1.000, 10.000 и 100.000 динари.

Обврската на федерацијата помала од 100 динари ќе ја исплати Народната банка на Југославија во готови пари при предавањето на обврзниците.

6. Обврзниците гласат на доносител.

7. Обврзницата се состои од два дела. Првиот дел се вика обврзница (плашт на обврзницата) и врз него се отпечатени сите битни елементи што мора да ги содржи обврзницата. Вториот дел се вика талон и се состои од четири ануитетски купони врз основа на кои имателот на обврзницата го наплатува своето побарување од федерацијата.

8. Текстот на предната страна од плаштот на обврзницата гласи:

„Серија _____

Број _____

Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

О Б В Р З Н И Ц А

за намирување на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики на (следи ознака на номиналната вредност на обврзниците од 100, 1.000, 10.000 динари, односно 100.000 динари) кој износ Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе му исплати на доносителот на обврзницата во четири еднакви годишни ануитети, со 8% камата годишно, преку Народната банка на Југославија.

Ануитетите втасуваат на 1 јули секоја година.

Првиот ануитет втасува на 1 јули 1976 година.

Обврската на федерацијата по оваа обврзница се намирува врз основа на ануитетските купони што се составен дел на оваа обврзница.

Со исплата на четвртиот ануитетски купон престанува обврската на федерацијата по оваа обврзница.

Обврзницата е издадена на 27 јуни 1975 година во Белград.

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ“.

9. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата гласи:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73).“

Работите врз издавањето и исплатувањето на обврзниците ги врши Народната банка на Југославија.

По оваа обврзница е пресметана камата во смисла на член 5 став 2 од Законот, од 1 јули 1975 година до денот на амортизацијата на обврзниците. Каматата е пресметана по стапка од 8% годишно.

Правото за наплата на ануитетските купони застарува за 5 години од денот на нивната втасаност за наплата.“

10. Текстот на ануитетскиот купон број 1 на обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Серија _____ Број на обврзницата _____

Ануитетски купон број 1

на обврзницата за регулирање на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики.

Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 3019, односно 30190 динари).

Втасува за наплата на 1 јули 1976 година.“

11. Текстот на ануитетскиот купон број 2 на обврзницата од 100, 1.000, 10.000 динари, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Серија _____ Број на обврзницата _____

Ануитетски купон број 2

на обврзницата за регулирање на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики.

Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 3019, односно 30190 динари).

Втасува за наплата на 1 јули 1977 година.“

12. Текстот на ануитетскиот купон број 3 на обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Серија _____ Број на обврзницата _____

Ануитетски купон број 3

на обврзницата за регулирање на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики.

Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 3019, односно 30190 динари).

Втасува за наплата на 1 јули 1978 година.“

13. Текстот на ануитетскиот купон број 4 на обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 динари гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Серија _____ Број на обврзницата _____

Ануитетски купон број 4

на обврзницата за регулирање на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики.

Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 3019, односно 30190 динари).

Втасува за наплата на 1 јули 1979 година.“

14. Сите текстови врз обврзницата ќе се печатат на српскохрватски, хрватски книжевен, словенечки и македонски јазик.

15. Работите врз издавањето и исплатувањето на обврзниците ги врши Народната банка на Југославија.

16. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на издавањето, текстот и обликот на обврзниците за намиравање на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/73 и 22/73).

17. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-7317/1

17 јуни 1975 година

Белград

Заменик
сојузен секретар,
за финансии,

Божидар Радуновиќ, с. р.

491.

Врз основа на член 136/точка 1 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИО-ТЕЛЕФОНСКИТЕ СТАНИЦИ НА ПОДВИЖНАТА РАДИО-ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА

Член 1

Правилникот за техничките карактеристики на радио-телефонските станици на подвижната радио-телефонска служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/69) престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1736/1

12 јуни 1975 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај
и врски,

Гурѓе Мисевиќ, с. р.

492.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАМСКИ СТОЛБОВИ, ЧЕЛИЧНИ ЈАМСКИ ГРЕДИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 29 април 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јамски столбови, челични јамски греди и за нивни резервни делови, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени цени на цените, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- | | |
|--|--------|
| 1) јамски столбови Валент тип 32 | до 15% |
| 2) јамски столбови Валент тип 22 | до 11% |
| 3) челични јамски греди тип PPS-6v | до 11% |
| 4) резервни делови за производите од оваа точка под 1, 2 и 3 | до 14% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2924 од 16 јуни 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Стројна товарна „Трбовле“ — Трбовле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

493.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШПОРЕТИ И ПЕЧКИ НА ЦВРСТИ ГОРИВА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 декември 1974 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за шпорети и печки на цврсти горива, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 18%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1123 од 5 јуни 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење“ — Велење, „Милан Благојевиќ“ — Смедерево, „Металац“ — Врање, „Металец“ — Битола, „Љеваоница“ — Славонска Пожега, „Алфа“ — Врање и „Препород“ — Пожаревац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

494.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАЈНО ЖАРЕЧКИ ПЕЧКИ И ЕТАЖНИ ШПОРЕТИ НА ЦВРСТИ ГОРИВА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 март 1975 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трајно жаречки печки и етажни шпорети на цврсти горива и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2560 од 3 јуни 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Енергоинвест“ — Тузла, Титови рудници Крека — Бановиќи, Љеваоница жељеза и творница стројева — Славонска Пожега, „ЕМО“ — Целје и „ОЛТ“ — Осиек.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

Во точка 5 став 2 одредбата под 2 треба да гласи:

„2) „готово за печење“ : пилиња без глава, без волка, без клоака и без долни делови на позете, со тоа што вратот, мускулниот желудник, црниот дигер, срцето и слезинката да бидат спакувани во пластични кесички и ставени во стомачната празнина;“.

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, Белград, 18 јуни 1975 година

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Филип Бабиќ, поранешен советник во Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска.

Е. п. бр. 459
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Бисдиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник-сојузен секретар за финансии се назначува Божидар Брајовиќ, советник на сојузниот секретар за финансии.

Е. п. бр. 460
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Бранислав Божиќ, шеф на Постојаната дежурна служба на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 461
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за општествено планирање Владислав Хорват, а за член на овој комитет се назначува Стеван Безданов, претседател на Конференцијата на Народната техника на Југославија.

Е. п. бр. 462
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За член на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија што се назначува од редот на функционерите и работниците на заинтересираните сојузни органи и организации и истакнати општествени, научни и стручни работници се назначува проф. д-р инж. Љубиша Параѓанин, редовен професор на Рударско-геолошкиот факултет во Белград и генерален секретар на Југословенскиот комитет на Светската конференција за енергија.

Е. п. бр. 463
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. Се разрешуваат од функцијата член на Сојузниот комитет за информации:

1) Јосип Буковац, помошник-сојузен секретар за внатрешни работи;

2) Димче Најдевски, секретар на Комисијата за информации на Стопанската комора на Југославија.

2. За членови на Сојузниот комитет за информации, што се назначуваат од редот на функционерите и работниците на заинтересираните сојузни органи и организации и истакнати општествени, научни и стручни работници, се назначуваат:

1) Бранко Костик, помошник-сојузен секретар за внатрешни работи;

2) Милорад Гвозденов, претседател на Управниот одбор на Југословенската радио-телевизија;

3) Љубисав Пауновиќ, секретар на Комисијата за информирање во стопанството на Стопанската комора на Југославија.

Е. п. бр. 464
11 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За член на Советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Стево Рауш, генерал-полковник на ЈНА.

Ова решение е составен дел на Решението за назначување членови на Советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод, Е. п. бр. 371 од 16 април 1975 година.

Е. п. бр. 466

16 април 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџевиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батиница Грубишиќ Мате Роса, Беровиќ Марка Јосо, Бољун Антона Лука, Божац Антона Марко, Бујас Мате Анте, Цвитан Шуњара Анте Александра, Цвитан Мусиќ Дунке Франа, Деспотовиќ Мате Мирко, Добриќ Шиме Никола, Ферара Петра Шиме, Голеш Анте Јосип, Грозданиќ Шиме Јосо, Грозданиќ Андрије Марко, Јурковиќ Шпире Дунко, Јурковиќ-Ракиќ Миле Јелица;

Клариќ Шпире Јосо, Кутљача Благоја Никола, Лацмановиќ Стипе Мате, Манојловиќ-Шакиќ Миле Босилка, Маринов Пашке Крижан, Мијиќ Јакова Мате, Мрша-Сладољев Ивана Даринка, Периша Грге Винко, Скрачиќ Божицара Вечослав, Шупе Јосе Нико, Травчиќ Јосе Стипе, Вудраг Крсте Јере, Вудраг Шпире Вицо, Жупановиќ Анте Никола

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боровац Николе Бранко, Фиђурин Ђуре Звонимир, Падежанин Миле Јован, Реш Виктор Виктор, Свете-Љубец Фране Вера;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Зјалиќ Томе Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Биљан Анте Томислав, Дебељух Ивана Михо, Фердербер Свете Ивана Бригита, Гејшак Антуна Антун, Галиќ Петра Анте, Јакопчевиќ Валента Мијо, Крајцер Јосип Драгутин, Леш Јосипа Мијо, Могуљак Јосипа Иван, Паулегиќ Антона Виктор, Павлетиќ Јанко Славо, Петриќ-Блажа Карло;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ-Чендак Мартина Марица, Бариќ Мате Драгица, Баршиќ Томе Мија, Бедрина Ивана Радослав, Берник Андрије Станко, Бешенски Драго Живко-Мијо, Благдан Ивана Станко, Богдановиќ Ивана Пашко, Брадовски-Блажичко Јосипа Драгица, Бутковиќ Владимира Звонко, Чалиќ Стеве Бранко, Чуновиќ Драгутина Владимир, Фасли-Јурјевиќ Фране Ана, Феркула Николе Петар, Фудуриќ-Мовре Драгана Варка, Хорват-Шуштериќ Јосипа Марија, Илијевиќ Драге Божицар, Иванковиќ Јураја Виктор, Јакшиќ Мије Јурај, Јелиќ Ивана Мартин, Јурман Ивана Марио, Каснер Јураја Мариана, Касуниќ Јанка Иван, Клокочки Мико Никола, Крkobариќ Николе Милан;

Мачешиќ Дмитра Ђураќ, Маричиќ Пavao Светозар, Милинковиќ-Самовојка Николе Бара, Огњеновиќ Васе Мирко, Падежанин Миле Недељко, Пајиќ-Штос Николе Марија, Парлов Мирка инг. Владо, Павикиевец Ивана Ренато, Павлетиќ Јанка Штефан, Петковиќ Мате Петар, Пољак Милана Ђука, Пожар-Маловиќ Петра Милена, Прстец Ивана Габријел, Рако Мате Мирко, Рашиќ Николе Душан, Рицхтер-Милетта Јакова Јоланда, Сладиќ Јуре Стјепан, Стојковиќ-Зиројевиќ Петра Марица, Тинтор Николе Милош, Узелац Марка Сретко, Велемировиќ Симе Петар, Враниќ-Дренпетиќ Драге Божена, Вуљаниќ Мирка Јосип, Златовиќ-Рачуница Милоша Милка, Жугчиќ-Мачечевиќ Антона Ана;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно-то знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Секулић Крсте Милош, Шпања Фране Иве;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барац Ивана Анте, Барешкић Мика Јанко, Барешкић Сестрић Николе Јелка, Бенић Јаковчић Николе Анка, Бенић Кривачић Павао Бара, Бенић Деспот Јанка Роза, Бишћан Мије Јурај, Бишћан Мије Марија, Болић Шимица Мије Мара, Боровац Глушчић Јуре Јелка, Браздичић Половић Мије Бара, Ерњас Стјепана Стјепан, Брозовић Бољар Петра Марија, Бутина Славић Драге Маца, Џапан Фране Фране, Чавловић Вински Јосипа Манда, Деспот Бунић Јанка Милица, Домшић Жупчић Јанка Бара, Дотлић Иванић Петра Марија, Драговић Нишић Миладина Марија, Дудас Бајац Павао Мара, Дујам Бишћан Јанка Марија, Дујам Јосипа Штефан, Ђурић Кнезић Стјепана Рожа, Ђрак Драганац Мирка Ана, Феркула-Вукманић Јанка Марија, Феркула Марка Марко, Фркетић Мате Јосип, Фркетић Феркула Јосипа Магда, Фркетић Шкртић Стјепана Ружа, Фркетић Јанка Вјекослав, Фудурић Михаелић Мије Ана, Фудурић Маријини Стеве Дора, Фудурић Велимира Павао;

Гајски Тончић Јанка Ана, Галовић Николе Петар, Грдић Јандрлић Фране Милка, Гргурић Медвед Ивана Катица, Грилц Мирић Симе Славица, Халар Касунић Николе Јелка, Химер Карла Нада, Илијевић Павелић Стјепана Јосипа, Иванчић Славе Магдалена, Јурин Свиличић Фране Ана, Јурковић Раде Марија, Катић Жупчић Јосипа Ана, Каурчић Стефанац Јура Манда, Кнежевић Станковић Грге Магда, Кодрин Дркушић Николе Марија, Ковачић Николе Славо, Крашић Шкртић Ивана Катица, Кртић Лесић Петра Марија, Круљац Шимуна Невенка, Лончар Трбушчић Ивана Даница, Лучић Фране Јанко, Лушчић Стипанчић Јуре Барка, Лутз Бањавчић Мате Марија, Мачешић Јањанин Миле Душанка, Мачешић Станка Гојко, Магличић Фудурић Марка Јана, Марц Меашић Ивана Луција, Марчинковић Милана Гојко, Марчинковић Самовојска Стјепана Мара, Маретић Грмшек Антона Вероника, Матаковић Беаршић Марка Ика, Матићић Коштурић Вида Мара, Мартиновић Михајловић Јанка Зорка, Матузић Трупковић Стјепана Ана, Медвед Ивана Мијо, Михаелић Фудурић Јосипа Ката, Михаелић Томе Мика, Михаелић Марка Никола, Михаелић Томе Томо, Микан Ивана Јанко, Мирић Николе Марија, Мирт Половић Фране Ката, Мисир Штокан Станка Вера, Мулц Јаковац Јосипа Марија, Мурат Славе Анка;

Николић Шкртић Николе Ана, Новосел Славић Мирка Дорка, Новосел Петра Славо, Остарчевић Фране Марија, Палајса Фркетић Јосипа Барбара, Пауковић Обровић Миле Марија, Павлешкић Јосипа Маго, Павлић Мовре Николе Марија, Петрунић-Бањавчић Петра Анка, Погачић Халованић Мате Бара,

Погачић Вранић Грге Драга, Половић Томичић Јосипа Невенка, Пољак Бањавчић Мате Бара, Пољак Стјепана Драгутин, Пришо Илије Гојко, Пуљар Цар Јосипа Зорица, Рељац Ивана Драган, Рендулић Јосипа Ружа, Ресовац Томичић Јосипа Јага, Сигмунд Жупчић Јосипа Барка, Славић-Секула Јосипа Емилија, Слудић Ласкач Стјепана Ката, Сракочић Марјан Мије Бара, Сракочић Славе Зденка, Станша Николе Ката, Стојковић Вранић Антона Драгица, Стојковић Липошћак Станка Марија;

Шекета Јурчевић Стјепана Ката, Шекета Бишћан Мије Марија, Шекета Врбанић Милана Марија, Шекулица Обрада Илија, Шкртић Славић Николе Ката, Шпехар Мије Дане, Шушље Роко Марко, Токмачић Душана Анте, Троха Матузић Марка Ана, Тушкан Иванић Петра Ана, Вигњевић Протулипац Јосипа Анка, Виновршки Иванић Томе Ката, Вински Томичић Јуре Бара, Вински Бишћан Марка Јана, Вишњић Рафајла Марица, Врбанић Мије Ружица, Врбанић Петра Вероника, Вукшић Марковић Карла Ката, Затезало Мирић Симе Цвијета, Заусниг Малетић Јосипа Зорка, Зорић Драгана Здравка, Жугчић Петра Јосип, Жугељ Ивана Станислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Кларић Вице Невен, Пилипац Иве Јере.

Бр. 3

10 јануари 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Воздухопловната техничка средна есена школа.

Бр. 6

22 јануари 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
467. Уставен закон за измена и дополненија на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	973	482. Одлука за утврдување и распределба на дополнителниот износ на глобалната девизна квота за првото полугодие на 1975 година за увоз на резервни делови за индустријата на шеќер — — — — —	986
468. Закон за дополнение на Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата — — — — —	973	483. Одлука за дополнение на Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој — — — — —	987
469.) Закон за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства — — — — —	974	484. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на пониска царинска стапка и такса на увезени стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозна такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вградување, што се користат за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството — — — — —	987
470. Закон за измени и дополненија на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд — — — — —	977	485. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	987
471. Закон за измена на Законот за давање кредит на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата — — — — —	981	486. Решение за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	987
472. Закон за емитирање обврзници на Народната банка на Југославија на странскиот пазар — — — — —	981	487. Решение за измена на Решението за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	988
473. Закон за задолжување на федерацијата кај Народната банка на Југославија заради обезбедување средства за извршување на програмите за постојаните сојузни стоковни резерви за 1975 година — — — — —	982	488. Правилник за образецот на постојаната и привремената пропусница за движење на воздухопловно пристаниште — — — — —	988
474. Закон за финансирање на втората етапа на инвестиционите работи за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница — — — — —	982	489. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време — — — — —	989
475. Закон за премијата за соја — — — — —	983	490. Упатство за начинот на издавање, текстот и обликот на обврзниците за намирување на обврските на федерацијата спрема деловните банки по основ на курсните разлики — — — — —	990
476. Закон за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба на станови за работниците и функционерите во органите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 година — — — — —	983	491. Правилник за престанок на важењето на Правилникот за техничките карактеристики на радио-телефонските станици на подвижната радио-телефонска служба — — — — —	991
477. Одлука за постојаните заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и за постојаните работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ чишто претседатели имаат право на личен доход — — — — —	985	492. Спогодба за промена на затечените цени за јамски столбови, челични јамски греди и за нивни резервни делови — — — — —	991
478. Одлука за именување заменик-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа — — — — —	985	493. Спогодба за промена на затечените цени за шпорети и печки на цврсти горива — — — — —	992
479. Одлука за усогласување на надоместите на личните доходи за првото полугодиште на 1975 година на делегатите што остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ — — — — —	985	494. Спогодба за промена на затечените цени за трајно жаречки печки и етажни шпорети на цврсти горива и за нивни резервни делови — — — — —	992
480. Одлука за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на делегатска функција на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	986	Исправка на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо — — — — —	992
481. Одлука за износот на надоместот за трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор — — — — —	988	Назначувања и разрешувања — — — — —	992
		Одликувања — — — — —	994
		Меѓународни договори — — — — —	549